



Меѓународна научно-стручна конференција
„СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА
ТЕОРИЈА И ПРАКСА“

16-18 јуни, 2016 Охрид, Р.Македонија



ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Организатори:

- ❖ Сојузот на дефектолози на Република Македонија;
- ❖ Филозофски факултет-Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје;

Категории (подрачја) и теми:

- ❖ Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на лицата со попреченост;
 - *Етиолошки аспекти на попреченоста;*
 - *Актуелни пристапи во превенција и детекција ;*
 - *Примена на раната дијагностика и нејзиното значење;*
 - *Избор на методи и техники за процена ;*
 - *Современи трендови во третманот на лицата со попреченост;*
- ❖ Воспитание и образование на лицата со попреченост;
 - *Позитивни искуства од инклузија во предучилишните установи;*
 - *Позитивни искуства од инклузија во редовните основни училишта;*
 - *Инклузија во средното образование;*
 - *Актуелности во едукација и воспитанието на лицата со попреченост во посебните основни училишта.*
- ❖ Социоекономски аспекти на состојбата со лицата со попреченост;
 - *Унапредување на квалитетот на живот на лицата со попреченост;*
 - *Родителите и семејствата на лицата со попреченост како активни учесници во сите сегменти од процесот.*
 - *Социјална инклузија на лицата со попреченост ;*
 - *Модели на работа со лицата со попреченост во дневните центри и установите за социјална заштита;*
 - *Професионална рехабилитација и вработување на лицата со попреченост;*
 - *Возрасно доба и стареење на лицата со попреченост;*
 - *Улогата на НВО- сектор во јавната свест и поддршка на лицата со попреченост;*
 - *Законодавна и институционална поддршка на лицата со попреченост;*
- ❖ Законски регулативи кои го одредуваат професионалниот статус на дефектологот и логопедот во практиката;
 - *Образование на дефектолозите и логопедите во Р.Македонија и странство*
 - *Професионалниот статус на дефектологот и логопедот во здравствена, образовна и социјална установа*

Цели на конференцијата:

- ❖ Вмрежување и зајакнување на комуникацијата на едукаторите, истражувачите, медицинските лица, родителите и на сите оние што се посветени на подобрување на квалитетот на живот на лицата со попреченост; размена на искуства и сознанија и давање предлози за унапредување на дијагностиката, рехабилитацијата и едукацијата на лицата со попреченост; согледување на предизвиците со кои треба да се соочи Република Македонија во насока на унапредување на состојбата со лицата со попреченост.

Целни групи:

- ❖ Стручни лица - дефектолози (различни профили), логопеди, педијатри, психијтри, психолози, педагози, социјални работници, наставници и др;
- ❖ Институции кои се занимаваат со образование, рехабилитација и третман и заштита на лицата со попреченост;
- ❖ Родители на деца со попреченост;
- ❖ Претставници од централната и локалната власт;
- ❖ Невладини организации;

Официјален јазик на конференцијата:

- ❖ Македонски јазик
- ❖ Англиски јазик

Форми на учество:

- ❖ Пленарно излагање
- ❖ Усно излагање
- ❖ Постер презентација
- ❖ Учество без излагање

Пријава за учество:

- ❖ Потполнување на „Формулар за пријава на учество“ на веб-страницата: www.sojuznedefektoloji.org По пријавување за учество ќе добиете формулар за предрегистрација со одредена цена на котизација а по уплатена котизација ќе добиете потврдна листа со референтен број која задолжително треба да ја носите со себе при пристигање на Конференцијата. Доколку во рок од 5 дена по пријавувањето не добиете повратна информација Ве молиме повторно да се обратите на меил адресата.

Пријава на трудови:

- ❖ Потполнување на „Формулар за Пријава на труд“ на веб-страницата: www.sojuznedefektoloji.org
- ❖ Преку електронска пошта на е-mail адреса: dsojuz@yahoo.com

Публикации:

- ❖ Сите пријавени трудови што ќе добијат позитивна рецензија ќе бидат објавени во Зборник на трудови

Упатство за пишување на апстракти и трудови:

- ❖ Упатството за пишување апстракти и трудови на македонски и англиски јазик се дадени во упатство за автори и може да се превземе од веб-страницата: www.sojuznedefektoloji.org



Меѓународна научно-стручна конференција
„СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА
ТЕОРИЈА И ПРАКСА“

16-18 јуни, 2016 Охрид, Р.Македонија



Котизација:

- ❖ Уплати извршени до **10-ти Мај - 2000 денари** (за учесници од Р. Македонија), **50 евра** (за учесници од странство)
- ❖ Уплати извршени по **10-ти Мај - 3000 денари** (за учесници од Р. Македонија), **80 евра** (за учесници од странство)
- ❖ Членовите на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија (со регулиран статус во последните две години) се ослободени од котизација, а за учество на конференцијата треба да платат „членарина за конференции“ во висина од 1500 денари до 10-ти Мај.
- ❖ Членовите на Друштвото на дефектолози на Војводина плаќаат котизација од 25 евра во согласност со потпишаниот договор за соработка.



- ❖ **Котизацијата вклучува:** учество на симпозиумот, зборник, печатени материјали, сертификат за учество, освежувања во текот на паузите.
- ❖ **Котизација за учество на работилница:** За учество на работилница се плаќа дополнителна котизација од 600,00 денари најкасно до 1.Јуни по претходно пријавување

❖ УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈАТА:

- ❖ За уплатата од Р.Македонија: Уплатата на котизацијата треба да се изведе на сметката: 210-0410924401-65 НЛБ Тутунска банка А.Д Скопје
- ❖ **За уплати од странство:** Уплатата на котизација се врши на жиро сметка на „Сојуз на дефектолози на Р.Македонија“, Жиро сметка: МК 07210722000016557 Swift: TUTNMK 22, Банка: НЛБ Тутунска банка А.Д. Скопје

Сместување:

Конференцијата ќе се одржи во хотелите Пела, Тино и Климетица во Охрид.

Регистрација на учесниците е во х. Пела во Охрид во Четврток, на 16 Јуни, 2016 од 12-16 часот. Пансионот започнува со вечера, а заминувањето е предвидено за во Сабота на 18 Јуни 2016 (се завршува со ручек).

Цени за сместување:

Хотели: Пела, Тино, Климетица	Цена по особа за еден пансион	
Вид на соба	Полупансион (доручек и вечера)	Полн пансион
двокреветна	1900 денари или 30 €	2200 денари или 35 €
еднокреветна	2450 денари или 40 €	2900 денари или 45 €

- ❖ Во цената за сместување е вклучена свечената вечера на 17.Јуни 2016 година, туристичка такса и ДДВ
- ❖ Доколку учесниците на симпозиумот се сместени во сопствена режија, доплатата за свечената вечера изнесува 750 денари.

- ❖ Резервацијата во хотелот треба да ја направите сами во согласност со опцијата која сте ја избрале при потполнување на формуларот за пријавување. Резервацијата за сите три хотела е исклучиво на **E-mail: bookongsohrid@pelagroup.com.mk** во Хотел "Пела" или на тел: **075-484 260**. ***Ве молиме благовремено пријавете се.***

Значајни датуми:

- ❖ 31.03.2014 година – краен рок за пријавување на апстракти за трудови
- ❖ 10.04.2014 година – известување за прифаќање на апстрактите
- ❖ 10.05.2016 година – краен рок за доставување на трудовите
- ❖ 10.05.2016 година- краен рок за рана уплата на котизација
- ❖ 01.06.2016 година- краен рок за пријавување на учество на конференцијата
- ❖ 01.06.2016 година- краен рок за доставување на презентациите
- ❖ 16-18.06.2016 година- одржување на конференцијата